

ДЕБЕЛО ПОГАЗЕНА ЗАК

Неодамна семејството Кметовски најави дека можеби ќе ангажира уште еден адвокат.

"Ако треба ќе ангажираме уште еден адвокат, уште двајца со него, без разлика колку, само работата да се истра до крај и да излезе вистината на виделина", вели Тихомир Кметовски, татко на Наташа Кметовска.

Семејството Кметовски порачуваат дека ќе сторат сè што е потребно правдата да ја истраат до крај.

Во вторникот навечер заменикот-основен јавен обвинител, Свонко Ристевски, на Кметовски и на адвокатот Георгиевски им посочил дека најверојатно ќе се покрене судска постапка против лекарите кои ќе треба да понесат одговорност за смртта на Наташа.



Разговорот го водеше:
Милева ЛАЗОВА



☀ Господине Георгиевски, семејството Кметовски Ве ангажираше заради настојувањето да се докаже правдата и да се најдат виновниците за трагичната смрт на нивната ќерка Наташа. Од правен аспект, како би ги подредиле постапките и кон кого имате намера да ги насочите?

ГЕОРГИЕВСКИ: Од правен аспект постапките се следни: уште пред една недела ги добив обдукциониот протокол - наодот и анализата извршена на облеката на покојната Наташа Кметовска. Сметам дека обдукционен наод е мошне објективен и со тоа сега засега моите ангажмани се исцрпени. Сега на потег е господинот Стерјо Зиков, основен јавен обвинител, кој треба да одлучи дали ќе поведе истрага против непознат сторител, кој го испукал кобниот куршум, натаму дали смета дека дел од вината има градот Скопје, односно градоначалникот Ристо Пенев и на крај да се утврди целата одговорност на лекарите кои ја третирале, кои требало да преземат низа дејанија како своја обврска во нивната лекарска професија. Кај основниот јавен обвинител Зиков сега се наоѓаат сите докази, кај него се доставени и обдукциониот протокол и лабораториската анализа на облеката на Наташа Кметовска. Тој се изјасни дека во мошне краток период ќе биде исканализиран целиот случај и ќе имаме соодветна одлука. Ако мене ме прашувате, јас со сигурност тврдам дека (покрај тоа што оставам мала доза на резерва), тој ќе поднесе и барање за спроведување истрага против лицата кои ги наведов.

☀ Вие го видовте и проанализиравте обдукциониот наод. Како го оценувате и

дали постои можност тој да биде непотполн? Во тој случај кој би ја презел на себе одговорноста за вакво нешто, односно пред кој орган би бил повикан на одговорност?

ГЕОРГИЕВСКИ: Навистина наодот беше доставен до мене, го видов и од сè она што во него е напишано, утврдено е дека девојката е погодена од куршум во пределот на потклучната коска од левата страна, кој преминал во насока на абдоменот, ја зафатил слезината и завршил со двојно оштетување на дебелото црево. Директна последица за смртта на Наташа се излевањето на токсичните материји од дебелото црево со оштетување на дијафрагмата. Тоа е забележано во обдукциониот наод.

☀ Доколку навремено реагирале лекарите, постоела ли можност да се спаси девојката?

ГЕОРГИЕВСКИ: За жал, изгубени се повеќе од 50 драгоцени часа. Кардиналната грешка на лекарите е тоа што тие се задоволиле со снимање само на горниот дел од абдоменот, односно на градниот кош, додека долниот дел воопшто не бил рендгенски сниман. Доколку бил сниман и тој дел, би бил откриен и куршумот, би биле преземени и одредени зафати и Кметовска денес ќе беше жива.

☀ Според Вас, во кој Закон и во кој негов член правно е регулирано медицинските лица да се повикаат на одговорност и да одговараат за своите постапки, однесување...?

ГЕОРГИЕВСКИ: Во Кривичниот законик има одреден член кој предвидува соодветна санкција, во којашто се дадени битни квалификаторни елементи на кривичното дело, меѓутоа сè тоа зависи од

господинот Стерјо Зиков, под кој член тој ќе го поведе. Инаку, за тоа има соодветна регулатива дадена во Кривичниот законик на Република Македонија.

☀ Дали сметате дека во овој случај дежурната екипа во Клиничкиот центар во Скопје се сетила на Хипократовата заклетва, која ја положила во моментот кога официјално станале лекари?

ГЕОРГИЕВСКИ: Сметам дека конкретно тие се службени медицински лица и не сакам да прејудуирам, но Хипократовата заклетва е дебело погазена.

☀ Министерот за здравство, господинот Владо Димов, по овој трагичен случај направи неколку смени на директорите во Центарот. Сметате ли дека тоа е вистински, барем морален чин или, пак, ако се има предвид дека нивното поставување е по партиски клуч, повторно станува збор за нешто кое има повеќе врска со политиката отколку со тоа што навистина требаше и да се направи?

ГЕОРГИЕВСКИ: Мојам само кратко да ви одговорам. Во други демократски земји, при случување на ваков трагичен настан, прво оставка поднесува министерот за здравство, бидејќи тоа е во насока на што пообјективна оценка на вината или, пак, вината или невината на лицата инкорпорирани во трагичниот случај. Не би сакал да калкулирам со тоа дали некој е поставен по партиски клуч или не. Тоа не е моја задача, моја обврска е јас да се борам да ја истерам вистината на виделина и мислам дека во тоа ќе успеам.

☀ Веќе подолго време сме сведоци дека кога станува збор за вакви случаи секогаш се почнува со обвинувања, кои едни лица ги упатуваат на други лица вме-

ЛЕТВАТА НА ХИПОКРАТ



"Со ова се отвора едно ново поглавје во државата и е добро еднаш да разбереме дека треба секој за својата професионалност да си го понесе товарот на одговорноста. Нашата работа е да обезбедиме докази, доказите се обезбедени и се доставени до институциите кои се овластени да судат", истакна директорот на судска медицина, Алексеј Дума.

е сторено во конкретниов случај и тука ја гледам вината на градот. Обезбедувањето беше лоцирано на самиот плоштад и во Трговскиот центар, што е сосема недо- волно.

шани во несреќните настани, случаите до- биваат политички димензии, а не се става акцент на она што навистина се случило?

ГЕОРГИЕВСКИ: На ова прашање би одговорил со прашање. Дали некој во рамките на Република Македонија, вклучувајќи ја тука и поранешна СФРЈ, во период од шеесет години, некој од медицинската фела и од страна на судските органи, знае за некој лекар кој е правосилно осуден и дали издржал казна за сторена грешка при вршењето на својата професија. Тука на страна ги тргам случаите на корупција и мито. Дали некој лекар е осуден?

☀️ Случајот е веќе во рацете на јавниот обвинител, но Вие како адвокат сметате ли дека треба дел од одговорноста да се префрли и на градот како организатор на Новогодишната прослава во центарот на Скопје?

ГЕОРГИЕВСКИ: Во сите мои изјави реков дека тука постои поделена одговорност. Никој не мора да го дели моето мислење, меѓутоа подготвен сум да истапам пред сите надлежни институции и медиуми и едноставно да се соочам со некои личности. Тврдам дека во случајов се направени пропусти и од страна на градот, бидејќи не се преземени сите мерки на предостројност. Имено, не е обезбеден просторот од 1 до 1,5 км во пречник околу плоштадот, со поставување цивили кои би биле задолжени да ги опсервираат зградите и движењето на лицата. Тоа е стара практика на Запад, која се применува веќе 30 години. Ова не

☀️ Каково е Вашето мислење што се однесува на оружјето со кое очигледно расплага населението и со него неконтролирано пука, ако се има предвид дека само пред околу една година на големи свона државата се фалеше со успешноста за собирање на оружјето?

ГЕОРГИЕВСКИ: Лично мое мислење е дека калашников со калибар 7/68 не може да се добие со дозвола од МВР. Калашников се користи за друга употреба, за разлика од ловечките пушки. Бидејќи е утврдено дека е пукано од калашников, тој мора да е набавен по диви канали, кои им се мошне добро познати на вработените во МВР. Стојам на становиштето дека таа акција за собирање на оружјето беше само во насока на рекламна пропаганда, а никако во насока на вистинско и реално собирање на севкупното оружје, кое денес постои во Македонија. Мојам да ви кажам од сигурни извори дека има страшно големо количество оружје.

☀️ Кажете ни конкретно, според сите валидни балистички параметри, дали паѓа во вода тврдењето на МВР за оддалеченоста од која е испукан куршумот?

ГЕОРГИЕВСКИ: Можеби е пукано од Капиштец. Според некои познавања од криминалистиката, не може да има убиствена сила зрно испукано од 2.000 метри далечина. Токму и затоа ќе предлојам, ако биде поведена истрага, да се спроведе и реконструкција на целиот настан со повикување на светски стручни лица по криминалистика.

☀️ Од оној момент кога трагичниот случај со Наташа Кметовска ќе влезе во суд-

ските анали за кого сè ќе бидат насловени тужбите од семејството Кметовски? Сметате ли дека случајов ќе се заташка или, пак, доколку и натаму сте ангажирани од семејството Кметовски како нивен адвокат, ќе успеете да докажете дека станува збор за убиство без предумисла?

ГЕОРГИЕВСКИ: Многу е рано да се зборува за поднесување тужби, бидејќи постапката би требало да го има следниов тек. Ако биде поведена истрага по завршување на истата, целиот предмет повторно му се враќа на Основното јавно обвинителство каде што се изготвува обвинителен акт, кој им се доставува на обвинетите, на нивните бранители и на оштетените кои имаат право на приговор во рок од осум дена. По одлучувањето на Кривичниот совет при надлежниот суд по поднесените приговори се закажува главен претрес во тек на кој се докажуваат сите елементи на кривично дело и на крај се донесува ослободителна или осудителна пресуда. Во случај да не биде преземено ништо, тогаш семејството на Наташа Кметовска ќе биде упатено на таканаречена приватна кривична тужба. Но, јас ќе одам директно на судска разрешница. Дали случајот ќе се заташка, сметам и сигурен сум дека нема, дека случајот нема да се заборави, туку ќе доживее епилог со донесување на судска пресуда. Ме храбри и изјавата на господинот Алексеј Дума дека е крајно време секој лекар да си понесе одговорност за своето постапување.

☀️ Доколку се докаже нечија вина кај сите овие горепосочени, каква казна може да им следува?

ГЕОРГИЕВСКИ: Не би можел да одговорам на ова прашање, бидејќи станува збор за многу битни работи, кои треба претходно да бидат докажани според одреден член од Законот, па потоа би можело да се дискутира за тоа каква казна би следувала. Во секој случај јас се надевам на позитивен исход на целата кривична постапка.

☀️ Верувате ли дека брзо ќе се реши?

ГЕОРГИЕВСКИ: Веќе 26 години сум во адвокатската фела. Мој најголем успех е што успеав за шест месеци да докажам вина на сторител на тешка телесна повреда. А за тоа колку ќе трае оваа постапка не би сакал да шпекулирам и да давам преуранети мислења.